

## РЕАКЦИЈА ВО ВРСКА СО ШОУТО "О-ЛА-ЛА"

На 30 мај, во раните вечерни часови (т.е. кога пред малите екрани е и мало и големо), А1 телевизија нè почести со една долго бомбастично најавувана шоу-програма.

"О-ла-ла" (како што гласи инвентивното име на она чудо кое го гледавме), не е само врв на невкусот со кој веќе одамна македонските електронски медиуми ги бомбардираат своите апатични и (од нив) оглупавени гледачи. Тоа не е само уште едно неучо и самобендисано вербално и пишано силување на македонскиот јазик и основната култура на зборување и однесување. За жал, "О-ла-ла" оди многу подалеку - преку своите навидум плитки и провокативни содржини, тоа испраќа еден куп пораки, кои, благо речено, се навредливи за секое разумно човечко суштество.

Во оваа програма, обезличувањето на жената и нејзиното предметување се целосни - тука веќе нема "Натали, дај му на човекот" или, пак, "нашите хостеси", туку само една смоква, една малина, една праска и една јагода. Глупавите насмев-

ки на овошјето не завршуваат кога тие (божем лажно) ги разголуваат градите или ги зафрлаат колковите за на нив да покажат некаков си број. Тие продолжуваат безлично да се "кезат" и кога ги тушираат во некакви поила за добиток (!), ги врзуваат со синцири (!!!), или кога ги гаѓаат со пикадо (!!!). Насмеаните лица на инаку деперсонализираните четири девојки во таквите моменти на карикиран садизам испраќаат една силна и сосема нерелатна порака до публиката, која во тоа време гледа телевизија (најчесто онаа младата и емотивно незрела). Пораката е дека тие, жртвите, уживаат во овие јасни чинови на насилство. Таа порака не е кодирана ниту најмалку суптилно, туку е видлива, јасна и гласна, и неминовно се одразува врз психата и однесувањето на оние кои ја примаат. Пораката е дека жената треба да се третира како безимен (сексуален) предмет, слатко овошје кое се конзумира без размислување (или не дај Боже, барање на некаква согласност од неа), бидејќи таа не-

миновно секогаш ужива и во најдолните изживувања врз нејзиниот психофизички интегритет. Пораката е дури и пострашна затоа што средството за изживување врз жената често не е никој друг, туку - другата жена (водителката, пејачките и други јавни личности од женски пол).

Осмислувачите на оваа програма сигурно ќе заземат една од двете одбранбени линии - дефанзивно-плагијаторска ("И во светот има многу вакви програми!") или агресивно-негативска ("Какви сè порнографски програми се емитуваат, за нас се фативте!"). Меѓутоа, ниедна од нив не може да биде оправдување - за разлика од порнографијата, која е обележана како таква, оваа програма себеси се нарекува забавна, или квиз, и под таквиот превез промовира содржини кои, според непостоењето на основна човечка етика, се сосема иден-

тични токму на порнографијата.

"О-ла-ла" е само црешата на шлагот на долгогодишната деградација на основните општествени и животни вредности, со која се соочуваме. Меѓутоа, таа треба да биде и последната капка во чашата. Кога домашното насилство, агесијата, инцестот и отсуството на секако чувство на зрела љубов, здрава сексуалност и заемно почитување имаат епидемски карактер меѓу нашиот народ, гласот на разумот и човечноста мора да се издигне над нив. Затоа, не смее да има никаква толеранција кон производитите на некои болни умови, кои активно, од малите екрани, навредувајќи ја нашата интелигенција, ја трујат нашата човечност и ја искривоколчуваат недолжноста на нашите деца.

Елизабета Баковска,  
преведувач, Скопје

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ДОБИТНИК НА СЕДМИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" Е ГОСПОДИНОТ СТОЈАН КУКУНЕШОСКИ ОД С. ПОДГОРЦИ - СТРУГА, КОЈ ВО НАШАТА РЕДАКЦИЈА ДОСЕГА ИМА ОБЈАВУВАНО ПОВЕЌЕ ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ.

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУКА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!

МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. КЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО КЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ.

ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА!

УЛ."ЛЕНИНОВА" БР.87, 1000 СКОПЈЕ REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM

## книжарница ТАБЕРНАКУЛ

Табернакул има и своја книжарница која се наоѓа во центарот на Скопје на ул. Димитрие Чуповски бр. 4. Оваа книжарница е една од најдобро снабдените во земјата. Изборот на книги се движи меѓу 10 и 15 илјади наслови.



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 328; 31 37 073  
книжарница 31 33 058

contact@tabernakul.com.mk  
www.tabernakul.com.mk

